

Причини за ребаланс на Буџетот, како што посочи Славески, се зголемената реализација кај речиси сите видови даночни приходи, обезбедување дополнителни средства за завршување на значајни капитални проекти, усогласување на буџетските апропријации со извршениот откуп на долгот во првата половина од годината, како и зајакнување на административниот капацитет во согласност со Националната програма за усвојување на правото на ЕУ.

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Конечно, во "пет до дванаесет" Владата го усвои ребалансот на Буџетот за 2007 година. Со измените и дополнувања на Буџетот одлучено е да се

СО УСВОЈУВАЊЕ НА РЕБАЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ ЗА ГОДИНАВА



ПАРИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ ПРИСТИГНАА ВО

зголемат расходите за 117.713 милиони денари. Со оваа проекција дефицитот на Буџетот изнесува 3,4 милиони денари, односно останува во рамките на планираните 1 отсто од БДП.

"Ревидираните проекции на приходите и на расходите не предизвикуваат поместувања кај дефицитот на централниот Буџет, односно се задржуваат планираните 0,7 проценти од БДП за 2007 година, кој изнесува 2,487 милиони денари", изјави министерот за финансии Трајко Славески.

Причини за ребаланс на Буџетот, како што посочи Славески, се зголемената реализација кај речиси сите видови даночни приходи, обезбедување дополнителни средства за завршување на значајни капитални проекти, усогласување на буџетските апропријации со извршениот откуп на долгот во првата половина од годината, како и зајакнување на административниот капацитет во согласност со Националната програма за усвојување на правото на ЕУ.

"Сега за распределба имаме 4,8 милијарди денари или околу 80 милиони евра повеќе од централниот Буџет. Капиталните расходи се зголемуваат за околу 16 отсто, а тоа се должи на потребата од финансирање на следните активности: промоцијата на инвестиционите можности во земјата ќе

"5 ДО 12"

се финансира, за почнатите капитални проекти на технолошко-индустриските развојни зони во Скопје, Штип и во Тетово со 441 милион денари, а за останатите активности за привлекување странски директни инвестиции предвидени се 200 милиони денари", рече Славески.

Во согласност со ребалансот, вкупните расходи се планирани на 82,4 милиони денари или за околу 4,7 милиони денари повеќе во однос на иницијалниот Буџет. Славески истакна дека проектираната стапка на раст на БДП останува на ниво од проектираните 6 отсто.

За компјутеризација на училиштата ќе се одделат 240 милиони денари, 50 милиони се планирани за изградба на училишни спортски сали, околу 200 милиони денари се предвидени за новиот државен универзитет "Гоце Делчев" во Штип, а дополнителни 137 милиони ќе бидат наменети за зголемување на студентскиот стандард.

За изградба на спортски сали се одделуваат 150 милиони денари, за изградба

на салата "Борис Трајковски" се наменети плус 160 милиони, покрај веќе определените почетни 180 милиони денари, а за изградба на северната трибина на Градскиот стадион се обезбедуваат 150 милиони денари. Со ребалансот, парите во вид на субвенции за пченицата се зголемуваат за 50 отсто, односно за 55 милиони денари, за Агро берзата и за набавка на ладилници се проектирани 133 милиони денари, за воспоставување на платежната ИПАРД агенција 33 милиони денари, инвестициите во хидросистемите се зголемуваат за околу 120 милиони денари, додека за надминување на проблемите со водостопанските претпријатија се обезбедени 93 милиони денари. Средства се најдоа и за купување дипломатско-конзуларни претставништва, и тоа 300 милиони денари, а за просторно сместување на државните органи, односно за доадаптирање на поранешната зграда на НИП "Нова Македонија" 150 милиони денари. Средствата за стоки и за услуги се зголемуваат за да се намират заостанатите обврски во делот на комуналните и договорните услуги во судството за 95 милиони денари, во високото образование за 80 милиони денари и кај институциите од областа на културата за 93 милиони денари.